

ЗА ДУХОВНИОТ ПРЕПОРОД НА ХРИСТИЈАНСКИОТ СВЕТ

Книгата "Поклонение на Гробот на Свети Лазар" е издадена за слава и чест на чудата на Господ Исус Христос за време на Неговиот земен живот, пред околу 2000 години. Разработен е феноменот на чудото и неговите бескрајни перспективи.

Во текот на февруари 2005 година, Скопската митрополија, со благослов на Митрополитот Брегалнички г. Агатангел, ги издаде книгите "Поклонение на Гробот на Свети Лазар" и "Благодарствена химна кон Пресвета Богородица - Акатист". Автор на овие книги е ацика Живанка Филипovска. Родена е во Струмица. Таа е дипломиран инженер. Уште за време на средношколското образование, а и подоцна, била наградувана за својот прозен опус. Отсекогаш ја привлекувале теологијата (студирала во Скопје) и книжевноста, кои постојано ги негува во срцето, со голема љубов. Творењето во овие области во печатени издања се појавиле во форма на стихозбирка во 1999 година, а се јавува со песни и написи во повеќе списанија во текот на 1996, 1999, 2002 година. Паралелно, работејќи на Технолошкиот факултет на раководно работно место, соработува во три списанија (како соработник-новинар), а од 1996 година почнува да об-


јавува најпрво поезија со религиозна тематика, а потоа и проза (За верата наша христијанска) во Редакцијата "Македонско сонце", каде што и денес пишува. Повеќе од десет години е активен учесник во црковниот хор и на певница, на духовните академии во Светата Православна Црква со свои лични творби, поради што повеќе пати е наградувана. Во 1999 година го објави поетското послание, збирката песни "Божјата љубов зборува", која наиде на забележителен прием кај читателите во нашата татковина и во дијаспората. Книгата е издадена за слава и чест на 2000-годишнината од воплотувањето на Синот Божји, Спасителот на светот Господ Исус Христос (издавач Скопска Митрополија, со благослов на Епископ Агатангел).

Книгата "Поклонение на Гробот на Свети Лазар" е издадена за слава и чест на чудата на Господ Исус Христос за време на Неговиот земен живот, пред околу 2000 години. Разработен е феноменот на чудото и неговите бескрајни перспективи. Името и делата на Свети Лазар Четиридневниот се длабоко врежани во срцата и во душите на луѓето од целиот христијански свет. Тој е нераскинлив дел од дваесетвековната историја на Светата Православна Црква. Затоа оваа книга е неопходна потреба и многу значајна за христијаните, и им се препорачува на сите генерации, да ја почувствуваат нејзината топлина и духовно да се препородат, без страв, следејќи го патот на

верниот Христов пријател Свети Лазар Четиридневниот. Книгата е збогатена со икони, репродукции и фотографии од Светата Земја, од Света Гора и од други земји. Доаѓаат до израз религиозните драгоцености и уметничките богатства на Македонија.

Освен теолошкиот аспект, тука е присутна историската, географската и современата димензија на фактите. Стилот е разбирлив, лесно читлив, со потребен број информации. Новината која ја презентира авторката е донесувањето на моштите на Свети Лазар во Македонија во манастирот "Свети Јован Бигорски". Во 2000 година во овој манастир се подарени две честици од Христовиот крст, од страна на авторката Филипovска.

За да се доживеат и потврдат настаните од "Благодарствената химна кон Пресвета Богородица - Акатист", за нивно поголемо почитување и слава, сфаќајќи ја животворната улога на фреските и на иконите и гледајќи го во нив изворот на религиозната вдохновеност, авторката илустрира голем број од нив на соодветни места од содржината на обработениот Акатист, од разни страни на светот: Света Земја, Света Гора, Србија, Грција, Цариград, Русија, Бугарија, Синај, Македонија и др. Најголем број од нив се од Света Земја и од Македонија. Преку сликовито претставената "Благодарствена химна кон Пресвета Богородица - Акатист" се добива појасна претстава за оваа сложена поетска форма, која им станува достапна и на широката читателска публика. Во оваа книга доаѓаат до израз фреските и иконите од Охрид и од неговата околина, центарот и жариштето на религијата, просветата и културата, не само за Македонија, туку и за другите словенски народи, а поврзувајќи ја содржината



на темата на оваа Химна која ја обработува, во согласност со илустрираните икони и фрески на едно место, содржината на обработената Химна кон Богородица, станува сликана, оживувана.

Во неа, на едно место, на македонски јазик е собрана целата потребна литература за "Благодарствената химна кон Пресвета Богородица - Акатист", и таа може да послужи како Прирачник за оваа прекрасна, но сложена Богослужба. Овој труд е благодарност кон Божјата милост и дела, кон Милосрдната Богородица со непобедлива сила и кон светителите, но и спомен и благодарност кон зографите кои со своите дела му давале поддршка на верникот и во најтешките моменти во неговиот живот, барајќи го излезот во вечниот живот и покажувајќи света и должна почит кон Бога и Богородица. Остануваме воспитени од делата на зографите од Македонија, чии имиња се забележени во оваа книга, од нивната голема љубов кон Бога, од длабоко религиозните мисли и чувства кои ги инспирирале да создадат такви уметнички дела. Со оваа книга се збогатува фондот на егзегеза на Богородичниот Акатист и средновековната химнографија воопшто.

